

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 октомври 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Богољуб Карајовановски од с. Нерези, Струга УП2 09-207/21 од 22 септември 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-514 од 26 август 2021 година ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-514 од 26 август 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Богољуб Карајовановски од с. Нерези, Струга до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-207/21 од 22 септември 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-514 од 26 август 2021 година на КЕЦ Струга, за побаран времен приклучок за пумпа за наводнување.

Според Електродистрибуција, во близина нема нисконапонска мрежа, а најблиската трафостаница е на 1430 метри, со уште 300 метри до објектот на жалителот. Жалителот потенцира дека има согласност од Општина Струга за поставување на пумпа за вода, и го има спремено внатрешниот приклучок.

На седницата одржана на 4 октомври 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-207/21 од 22 септември 2021 година со прилог:
 - Приговор од 15 септември 2021 година
 - Потврда дека КП 1503, запишана во ИЛ бр. 639, КО Нерези е земјоделско земјиште и има потреба од приклучок на пумпа за наводнување.
 - РОБСП бр. 11-514 од 26 август 2021 година на КЕЦ Струга
 - Имотен лист бр. 639 за КП бр. 1503, КО Нерези
 - БСП-1 образец од 24 август 2021 година
 - ГИС скица

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе

Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот и Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега обжаленото Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–207/21
21 октомври 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi